

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Клиничка патека

Третман на пациент со мекоткивни повреди во максилофацијалната регија

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето _____ дено

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

Легенда:

ДР - лекар специјалист

АНЕСТ - лекар анестезиолог

СЕС - медицинска сестра

БОЛ – болничар

ЗА - здравствен администратор

АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ			
Евидентиран прием на болниот	ЗА	ЗА	
Прием на болниот во амбуланта	СЕС	СЕС	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Спроведување на Ртг- дијагностика	ТЕХН	ТЕХН	
Запознавање со целите и текот на лекувањето и обемот на испитувањата	ДР	ДР	
Дијагноза и запис за прием на болен со терапија со потпис и температурна листа	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност	ДР	ДР	
Анестезиолошки преглед за ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР			
Евидентиран прием на болниот	СЕС	СЕС	
Стандард за болничар- преим на пациентот	БОЛ	БОЛ	
Предоперативни иследувања	ДР	ДР	
Препишување на лекарства	ДР	ДР	
Објаснување на процедурата на пациентот или родителот (кај малолетни пациенти)	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност	ДР	ДР	
Проверка на резултати за припрема во ОЕТА*		АНЕСТ	
Запознавање на пациентот со текот на анестезијата (воколку се користи општа анестезија)	АНЕСТ	АНЕСТ	

Потпишување на согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - подготовка на пациентот за интервенција	БОЛ	БОЛ	
*проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Преглед на анализи	ДР	ДР	
Стандард за бол. - пац. прифатен и подготвен	БОЛ	БОЛ	
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Оперативен зафат	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат прв асистент	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат втор асистент	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат СЕС-инструментарка	СЕС	СЕС	
Стандард за бол. - учество при операција	БОЛ	БОЛ	
Стандард за сестра. –учество при анестезија и надзор при будење	сес	сес	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Стандард за бол.	БОЛ	БОЛ	
Клинички преглед	ДР	ДР	
ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО			
Оцена на лекувањето	ДР	ДР	
Тоалета и преврски, вадење конци, вадење стерил стрипови	ДР	ДР	
Упатства за дома	ДР	ДР	
Стандард за бол. - активности при подготовка за отпуст од болничко лекување	БОЛ	БОЛ	
Пресметка на извршени работи	ЗА	ЗА	
Здравствена документација и архивирање	СЕС	СЕС	

Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА	Потпис	Датум и час на превземена активност

Протокол при дијагностички процедури
Анамнеза и клинички преглед
Евентуално при конкретна индикација - ангиографија
Протокол за интервенција
Интервенции во локална анестезија - Менаџирање на хеморагија (дигитална компресија, термо/електрокогулација, лигирање, шав лигатура во зависност од конкретната индикација). Иригација со физолошки раствор. Отстранување евентуални страни тела. Дебридмент на раната. Тримување на мацерирани и нерамни рабови. Директна сатура или по слоеви.
Интервенции во општа анестезија – се користат кога не е возможно да се спроведе лекувањето во локална анестезија и ги вклучува интервенциите во локална анестезија и поекстензивни интервенции. Во конкретен случај при повреда на Стенонов канал – стентирање на истиот; при индикација – конструирање на нов орефициум или лигирање на истиот. При неурорафија - неуропластика.

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа
Медицинските случувања кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија